

## ЦЕНОВНИК ЗА СЕРВИС



Ова се препорачаните сени кои се користат за сервисни услуги од страна на сервисните центри на "The Swatch Group Ltd." Овластени за поправки во земјата во која сте лоцирани, вклучувајќи го Tissot SA во Швајцарија. Но, оваа листа може да биде само препорачана на партнери кои се трета страна и кои можат самите да ги формираат своите цени. Оваа листа е подложна на промени.

Категорија	Спецификација	Делумен/Комплетен сервис (МКА- со ДДВ)
Механички	2-3 Сказалки	3000 / 11400
	Хронограф	3900/ 17400
Кварцни	2-3 Сказалки	3000 / 7200
	Хронограф / Мултифункционален	3600 / 10800
	Автокварц	3000 / 12000
Тактилни	T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch T-Touch Original, Silen-T	3600 /13200
	Останати тактилни часовници	3600/ 16800
	Промена на плоча со сензори на тактилни часовници	12000
Лесна интервенција	Минимална цена за лесни интервенции : резервните делови се наплаќаат посебно пр: кратење ремче промена на надворешен	1900
Стари калибри и златни часовници	Сертификат од архивата на Tissot SA за стари часовници (зависно од часовникот, часовникот мора да се испрати во Швајцарија)	6000
	Сите сервиси (во зависност од часовникот)	По проценка

### Делумниот сервис на вашиот часовник ги содржи следниве операции:

- Проверка на функциите на механизмот во согласност со TISSOT стандардите за квалитет.
- Чистење на куќиште и ремче.
- Замена на круна, копчиња/коректори, стакло (исклучок минерални и сафирни стакла), дихтунзи, батерија кај кварцни калибри.
- Обнова и проверка на водоотпорноста на погоре спомнатите делови во согласност со TISSOT спецификација.
- Техничка и естетска проверка по високите TISSOT стандарди за квалитет.

### Комплетниот сервис на вашиот часовник ги содржи следниве операции:

- Сите операции споменати во делумен сервис (видете погоре).
- Отварање на куќиштето; Отстранување на круната со клучот за навивање со цел да се извадат механизмот со сказалките и бројчаникот
- Расклопување на составни делови, проверка на механизмот и сите делови за истрошеност, чистење, подмачкување, составување, регулација на точност и проверка на функциите на механизмот во согласност со TISSOT стандардите за квалитет или промена на механизмот.

### 12-Месечна гаранција

Обезбедуваме едногодишна гаранција на извршениот сервис. Ако се појават дефекти поврзани со оваа гаранција, ќе ги поправиме или замениме бесплатно секој резервен дел или лошо извршен сервис кој е идентификуван како таков од страна на нашиот сервисен центар. Сите останати оштетни побарувања од лошо извршен сервис се исклучени. Оваа гаранција не покрива дефекти кои се последица на нормално носење и трошење и оштетувања кои се последица на несоодветна грижа и лошо користење. Оваа гаранција не е валидна доколку часовникот е поправан од лице кое не е овластено од Tissot.

